

**Друштво за управување со отворени и
затврани инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

Скопје, март 2022

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промени во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-24

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
Друштвото за управување со отворени и затворени
инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2021 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)**ДО****АКЦИОНЕРИТЕ НА****Друштвото за управување со отворени и затворени
инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за периодот кој што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2021 година.

Скопје, 28 март 2022 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

**Управител и Овластен ревизор**

Антонио Велјанов



ИНОВО СТАТУС АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Приходи од надомести	8	1,609	1,547
Останати оперативни приходи	9	847	600
Трошоци за вработени	10	(1,355)	(1,289)
Трошоци за наемнини	11	(308)	(272)
Амортизација	18	-	-
Останати оперативни расходи	12	(428)	(375)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		365	211
Добивки (загуби) од вложувања	13	152	-
Приходи од финансирање		2	4
Расходи од финансирање		(9)	-
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		510	215
Расход за данок на добивка	14	-	-
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		510	215
Друга сеопфатна добивка:		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		510	215
Заработувачка (загуба) по акција (Во МКД)	22	2.34	0.99

Скопје, 28 март 2022 година

Главен Извршен
Директор
Миа Стефановска Зографска



ИНОВО СТАТУС АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Парични средства	15	2,312	3,873
Побарувања	16	234	178
Побарувања за данок од добивка		6	6
Вложувања во хартии од вредност за тргување	17	2,003	-
Нематеријални средства	18	-	-
Опрема	19	-	-
ВКУПНО СРЕДСТВА		4,555	4,057
ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА			
Обврски			
Обврски спрема добавувачи	20	41	54
Останати краткорочни обврски	21	1	-
Вкупно обврски		42	54
Главнина			
Акционерски капитал	22	13,374	13,374
Резерви		-	-
Акумулирана добивка (загуба)		(9,586)	(9,586)
Добивка (загуба) за периодот		725	215
Вкупно главнина		4,513	4,003
ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА		4,555	4,057

ИНОВО СТАТУС АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности		
Парични примања од надомести	2,400	2,146
Исплатени трошоци за вработени	(1,355)	(1,257)
Исплатени трошоци за наемнини	(308)	(272)
Исплатени останати оперативни расходи	(447)	(392)
Платен данок од добивка	-	-
Нето парични текови од оперативни активности	290	225
Парични текови од вложувачки активности		
Примени камати	-	-
Набавки на софтвери	-	-
Набавки на опрема	-	-
Продажба (стекнување) на хартии од вредност, нето	(1,851)	-
Нето парични текови од вложувачки активности	(1,851)	-
Парични текови од финансиски активности		
Искористени / (вратени) заеми	-	-
Уплатен капитал	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-	-
Нето зголемување (намалување) на парични средства	(1,561)	225
Парични средства на почетокот на годината	3,873	3,648
Парични средства на крајот на годината	2,312	3,873

ИНОВО СТАТУС АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	Законски резерви	Акумулира на добивка (загуба)	Вкупно главнина
Во (000) МКД				
Состојба на 1 јануари 2020 година	13,374	-	(9,586)	3,788
Сеопфатна добивка				
Добивка / (Загуба) за периодот	-	-	215	215
Друго	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	215	215
Трансакции со сопствениците				
Нова емисија на акции	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 година	13,374	-	(9,371)	4,003
Во (000) МКД				
Состојба на 1 јануари 2021 година	13,374	-	(9,371)	4,003
Сеопфатна добивка				
Добивка / (Загуба) за периодот	-	-	510	510
Друго	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	510	510
Трансакции со сопствениците				
Нова емисија на акции	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 година	13,374	-	(8,861)	4,513